

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1.08-145/21 од 30.7.2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 септември 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2022 година во износ од 33,62 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 34,21 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 34,80 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,26%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,26%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 0,26%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 33,54 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 33,71 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 34,12 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 34,30 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 34,71 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 34,89 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2022 година.

Образложение

ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-145/21 од 30.7.2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	67.013
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	35.636
Трошоци за осигурување на основни средства	0
Бруто плати	218.762
Менаџерски плати и награди	0
Други услуги	6.141
Останати и вонредни трошоци	401.942
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	151.120
Вкупно оперативни трошоци	744.614
Остварена просечна пондерирана тарифа	33,50

- Податоци за регулираниот период :

	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	1.912.327	1.945.784	1.979.898
Амортизација	денари	1.119	1.063	1.010
Средства за ликвидност	денари	9.569	9.736	9.906
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	433	365	300
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	1.923.449	1.956.948	1.991.114
Количина	m ³	51.809	51.809	51.809
Просечна тарифа	ден/m ³	37,03	37,68	38,33
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	36,93	37,58	38,23
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	37,13	37,77	38,43

Регулаторната комисија за енергетика на 30.08.2021 година го објави Барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 16 септември 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување

на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1779/2 од 27 септември 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	1.909.001	1.942.181	1.976.014
Амортизација	денари	1.119	1.063	1.010
Средства за ликвидност	денари	9.553	9.718	9.887
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	423	356	293
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	1.920.095	1.953.319	1.987.204
Количина	m ³	56.955	56.955	56.955
Просечна тарифа	ден/m ³	33,62	34,21	34,80
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	33,54	34,12	34,71
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	33,71	34,30	34,89

По извршената анализа на трошоците од базната 2020 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 102.354 денари за 2022 година, 103.889 денари за 2023 година и 105.447 денари за 2024 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 55.070 денари за 2022 година, 55.896 денари за 2023 година и 56.734 денари за 2024 година;
3. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.111.860 денари за 2022 година, 1.333.310 денари за 2023 година и 1.155.237 денари за 2024 година;
4. Трошоците за други услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 7.492 денари за 2022 година, 7.604 денари за 2023 година и 7.718 денари за 2024 година;

5. Трошоци за останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 617.105 денари за 2022 година, 626.362 денари за 2023 година и 635.757 денари за 2024 година;
6. Даноците, придонесите и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период како во базната 2020 година во износ од 15.120 денари.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 1.119 денари за 2022 година, 1.063 денари за 2023 година и 1.010 денари за 2024 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 9.553 денари за 2022 година, 9.718 денари за 2023 година и 9.887 денари за 2024 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2022 година изнесува 423 денари, за 2023 година 356 денари и за 2024 година изнесува 293 денари.

Испорачаната количина на вода се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период како во планираното 2021 година во износ од 56.955 m³.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 33,62 ден/m³ за 2022 година, 34,21 ден/m³ за 2023 година и 34,80 ден/m³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 0,26% за 2022 година, 0,26% за 2023 година и 0,26% за 2024 година.

ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-145/21
27 септември 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски